

Министерство за образование и наука

ЗАВРСЕН ИЗВЕСТАЈ

40160200/0

**Мозности за добиванје на олово и
елементарен сулфур од галенитен
концентрат и колективен галенитно-
сфалеритен концентрат**

Проф. д-р БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ

РУДАРСКО-ГЕОЛОСКИ ФАКУЛТЕТ- СТИП

Стип, 2003

Ministerstvo za obrazovanie i nauka

ZAVRSEN IZVESTAJ

Sifra:

40160200/0

Institucija:

РУДАРСКО-ГЕОЛОСКИ ФАКУЛТЕТ-

Стип

Раководител:

Проф. д-р Тодор Делипетров

Naslov: **Мозности за добиванje на олово и елементарен сулфур од галенитен концентрат и колективен галенитно-сфалеритен концентрат**

Traenje od:

30.06.2003

od: **01.07.2000** do :

Datum na podnesuvanje :

30.09.2009

Клучни зборови: олово; цинк; конценитрација; флотација; хидрометалургија; лузење; Злетово; Саса; Тораница

Број на свески, страници и прилози: 1

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО
ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ЗАВРСЕН ИЗВЕСТАЈ
ЗА НАУЦНОИСТРАЗУВАЦКИ ПРОЕКТ
Образец ОБ-3

SIFRA NA PROJEKTOT:

40160200/0

NASLOV NA PROJEKTOT: **Мозности за добиванје на олово и
елементарен сулфур од галенитен концентрат и
колективен галенитно-сфалеритен концентрат**

GLAVEN ISTRA@UVA[^]:

Проф. д-р БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ

INSTITUCIJA:

РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ-

Стип

TRAENJE NA PROJEKTOT:

od: **01.07.2000**

do: **30.06.2003**

BROJ NA DOGOVOR:
od juli 2000 g.

08-1602

IZVESTAJNA
2003

GODINA:

DATUM NA PODNESUVawe NA IZVE[TAJOT :

30.09.2003

1. UCESNICI VO REALIZACIJATA NA PROEKTOT:

(Ime i prezime, nau~no, nastavno-nau~no zvawe, mati~na institucija)

a) Glaven istrazuvach

Проф. д-р БЛАГОЈ ГОЛОМЕОВ
Универзитет "Св.Кирил и Методиј"
vonreden profesor
Рударско-геолошки факултет-Штип

b) Sorabotnici - istra`uva~i

1. **Проф. д-р Борис Крстев** **редовен проф.** **Рударско-геолошки фак.**

2. **Проф. д-р Илија Илиќ** **редовен проф.** **ТМФ-Белград**

3. Prof d-r Slaven Deu{i} redoven prof. RGF-Belgrad
Belgrad

4. _____

5. _____

v) Sorabotnici - mladi istra`uva~i

1. **Д-р Мирјана Голомеова** **асистент** **Рударско-геолошки факултет**

2. **Зоран Манасков** **лаборант** **Рударско-геолошки факултет**

3. **A.Krstev ПДС-студент** **Рударско-геолошки факултет**

4. **м-р Весна Зајкова** **асистент** **Рударско-геолошки факултет**

5. **Васка Серафимовска** **лаборант** **Рударско-геолошки факултет**

2. CELI NA ISTRA@UVAWETO SODR@ANI VO PREDLOG - PROEKTOT :

При класична^{шта} йерерабо^{шта} на Pb или Pb-Zn концен^{тра}ши^{ште} при добивање на олово и цинк, особено во процесот на синтетирање и топење, значаен фактор е концентрацијата за застапување на постоечки^{ште} стандарди за ограничена Pb - емисија. Друг проблем е активална^{шта} грижа околу појавата на кисели дождови, кои се резултат од недоволна^{шта} и ограничена концентрација од емисијата на S - гасови.

Предлог - проектот предвидува истражување на ефекти^{ште} од ниско - темпериран лужно - електролизен метод за добивање на Pb мешал и елементарен сулфур од претходно оштимирани Pb концен^{тра}ти (Злетово, Саса или Тораница) или евентуално Pb - Zn колективни концен^{тра}ти.

Оштимирањето на флотацијата при добивањето на оштимални^{ште} селективни Pb - концен^{тра}ти ќе се обавува со стандардни математички методи користејќи соодветна смешачка техника.

3. ОДКУВАНИ РЕЗУТАТИ ОД ISTRA@UVAWETO SODR@ANI VO PREDLOG-PROEKTOT:

Предложената постапка ја елиминира Pb - емисијата во воздухот и целосно го елиминира создавањето на S - гасови кои се појавуваат при класична^{шта} йерерабо^{шта} на концен^{тра}ши^{ште}. Исто времено, поекономично е ускладиштувањето на елементарниот сулфур, ошколку производството на H_2SO_4 при класична^{шта} йерерабо^{шта}.

Исто времено е можно посоодветно извлекување на прашечки^{ште} корисни мешали: сребро, кадмиум, индиум и др. со методите на електролиза.

Строгите еколошки норми и стандарди целосно ќе бидат задоволени. Меѓутоа, можеби најкорисно од се ќе биде валоризирањето на произведени^{ште} Pb - концен^{тра}ти во Р. Македонија а не нивно класично топење во соседни^{ште} земји.

4. OSVRT NA OPRAVDANOSTA NA ISTRA@UVAWETO VO POGLED NA POSTIGNUVAWETO NA DEFINIRANITE CELI I O^EKUVANI-TE REZULTATI SODR@ANI VO PREDLOG-PROEKTOT:

Во Р. Македонија посочени се **шарените** и **шарените** минерали со концентрации на оловно-цинкови сулфидни минерали со посочените на флотација концентрации и добивање на колективни Pb-Zn концентрации за постапување на ISP - постапка во шарената "Злејшово" - Велес (Саса и Тораница) и селективен Pb - концентрација кој во минатото години се преработуваше во шарената во СРПЦГ (Третча) или Р. Бугарија (Пловдив и Крали).

Досегашните истражувања на оловно - цинковите сулфидни минерали во последно време се сведува на оштимирање и математичко моделирање на кинешикашта на флотирање на Pb-Zn рудиште од рудниште Злетово и Саса, со можностии и варијанти на селективни Pb или Zn концентрации или так колективни Pb - Zn концентрации. Хидрометалуршкиот метод или лужењето на Pb - концентрации добиени со флотација се покажуваат како перспективни методи или јадобро кажано единствени со оглед на широките еколошки норми кои се однесуваат на јадометалуршка преработка.

Испражнувањето ќе се изврши во три последователни фази:

1

a)

- *поддочитовка на рудна проба од наоѓалиштата Злешово, Саса и Тораница;*
 - *минералошки и јештрографски испитувања;*
 - *квалишавивно - кваншишавивна анализа;*
 - *гранулометриска анализа.*

6)

- *йодготовка на селективни Pb - концентрации;*
 - *минералошко - юшгрографско испитување;*
 - *квалитативно - квантивитативна анализа;*
 - *оцениување на реагенсен режим при флотација.*

2.

- *подготовка на селективниште Pb - концентрации;*
 - *гранулометриска анализа;*
 - *распределение - лужење на селективниште Pb концентрации;*
 - *секирафотометриско и пламенофотометриско исitanување;*
 - *волуметричко и гравиметричко исitanување;*
 - *електрохемиско исitanување;*
 - *електролитичко добивање на Pb и пратечкиште корисни материјали;*
 - *машемашичко моделирање и оштимирање.*

***PRILOG*-elaborat**

6. РЕЗИМЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОД ИСТРАЖУВАЧКАТА ОБРАБОТКА

6.1 На македонски јазик

Оловно цинковише руди во Република Македонија се подготвуваат во три постапки: Злетово (2000 t/24h) селективна флотација; Саса (2000 t/24h) колективна флотација и Тораница (1950 t/24h) селективно-колективна флотација. При ова се постигаат следниште просечни технолошки резултати:

Злетово

Производи	Pb %	Zn %	Ag g/t	I Pb%	I Zn%
Pb - концентрат	72 ÷ 74	1.9 ÷ 3	600	92 ÷ 94	9 ÷ 11
Zn - концентрат	1.3 ÷ 3	51 ÷ 54.5	—	2	77 ÷ 78
Јаловина	0.276	0.266	—	5.81	13

Саса

Производи	Pb %	Zn %	Ag g/t	I Pb%	I Zn%	I Ag%
Руда	3.60	2.95	31.20	100.00	100.00	100.00
КК(Pb + Zn)	33.40	25.40	235.50	93.79	87.04	80.11
Јаловина	0.28	0.16	7.00	6.21	12.96	19.89

Тораница


Производи	Pb %	Zn %	I Pb%	I Zn%
Руда	3.64	3.22	100.00	100.00
Селективен Pb конц.	73.62	4.38	61.72	4.15
Колективен (Pb+Zn) конц.	14.58	37.47	30.98	89.95
Јаловина	0.33	0.20	7.30	5.90

Колективниште концентрации (> 55 % Pb+Zn) се прерабошуваат со ISP - постапка во штапницијата "Злетово" во Велес. Предложениште истражувања ќе развијаат нов метод - нискошемературно лужење + електролитички метод за добивање Pb - мешал и елементарен S - сулфур од Pb концентрации. Овој хидрометалуршки метод се заснова на лужење на галенишниште концентрации (> 70% Pb) во оштадна флуоросилициумова киселина (H_2SiF_6) во присуство на водороден пероксид (H_2O_2) оловен диоксид (PbO_2) како оксиданси:



По првото - течна сепарација се добива раствор од ($PbSiF_6$) и шалог од елементарен сулфур S^0 .

Растворот се подложува на електролиза:



Киселината се рециклира за лужење на PbS - концентрација.

6.2 На английски јазик

Lead - zinc ores in Republic of Macedonia is processed in three plants: the Zletovo (2000 t/24h) - selective flotation; the Sasa (2000 t/24h) - collective flotation and the Toranica (1950 t/24h) - selective - collective flotation with following average technological results:

Zletovo

Products	Pb %	Zn %	Ag g/t	I Pb%	I Zn%
Pb - concentrate	72 ÷ 74	1.9 ÷ 3	600	92 ÷ 94	9 ÷ 11
Zn - concentrate	1.3 ÷ 3	51 ÷ 54.5	–	2	77 ÷ 78
tailing	0.276	0.266	–	5.81	13

Sasa

Products	Pb %	Zn %	Ag g/t	I Pb%	I Zn%	I Ag%
ore	3.60	2.95	31.20	100.00	100.00	100.00
KK(Pb + Zn)	33.40	25.40	235.50	93.79	87.04	80.11
tailing	0.28	0.16	7.00	6.21	12.96	19.89

Toranica

Products	Pb %	Zn %	I Pb%	I Zn%
ore	3.64	3.22	100.00	100.00
selective Pb - concentrate	73.62	4.38	61.72	4.15
collective (Pb+Zn) concentrate	14.58	37.47	30.98	89.95
tailing	0.33	0.20	7.30	5.90


Collective concentrates (> 55 % Pb+Zn) from plant are treated by ISP - procedure in the "Zletovo" smelter in Veles.

The proposed investigations will develop an effective new method low-temperature leaching - electrowinning method to produce Pb - metal and elemental S from galena concentrates.

This hydrometallurgical method consists of leaching galena concentrates in waste fluosilicic acid (H_2SiF_6) with hydrogen peroxide (H_2O_2) and lead dioxide (PbO_2) as oxidants:



After solid - liquid separation to obtain the Pb - fluosilicate solution and the residue containing elemental S, electrowinning of the aqueous ($PbSiF_6$) solution produces Pb metal and (H_2SiF_6)



The H_2SiF_6 is then recycled to leach more PbS - concentrates.

6.3 КЛУЧНИ ЗБОРОВИ:

6.3.1 На македонски јазик:

олово; цинк; концентрат; флотација; хидрометалургија; лужење; Злетово; Саса; Тораница

6.3.2 На английски јазик:

lead; zinc; concentrate; flotation; hydrometallurgical; leaching; Zletovo; Sasa; Toranica

7. ЗНАЧАЈНИ НАУЧНИ СОЗНАНИЈА ЗДОБИЕНИ СО РЕАЛИЗАЦИЈАТА НА ПРОЕКТОТ

Елиминација на Pb-Zn прашините, сулфурните гасови ако што се SO_2 целосно ќе ѝ задоволи се постапките стандарди за заштита на животната и работната околина, особено во местата каде што се сеќа лоцирани рудници, за потенцијалните загадувачи, карти за состојбите на земјиштето, воздухот и вода (целокујниот жив свет) и целосна претстава за еколошкаата слика. Добивањето на елементарно олово и сулфур ќе придонесе кон поевтични прометни стапки на државата ошколку досега со конвенционалната прометалуршка преработка на концентратите.

8. КОРИСНИЦИ НА ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ, НАЧИН НА ПРЕНЕСУВАЊЕ И ПРИМЕНА НА ИСТИТЕ

Корисници на истражувачките резултати ќе бидат сименатите рударски претпријатии, металуршки постројки. Резултатите ќе бидат интересирани на меѓународни собири, конгреси или симпозиуми преку научни трудови, соопштенија или извештаи.

За оваа цел ќе бидат продолжени воспоставените врски со соодветни институции во светот: институции во САД - Пенсилванија, Калифорнија и Њујорк, Австралија - Australian mineral foundation, Словенија, Франција, Турција, Чешка Република, Бугарија, Италија и Румунија и други, каде што може да се уточнат некои истражувачки резултати. Исто времено, ова истражување ќе помогне во подигање на младите универзитетски соработници, со пријави на магистри или докторанти.

9. ТЕХНОЛОШКИ ИНОВАЦИИ И ПАТЕНТИ:

Имајќи во јредвид дека траекцијата имаше развојно и применлив-атрактивен карактер, не посостоеше можност за воведување на патенти, меѓутоа што се однесува до технолошки иновации можни се воведувања на специјални сензори и регулатори, мобилни апаратури за исitanување на воздухот, водата и почвата.

10. МОЖНИ ЕКОНОМСКИ И КОМЕРЦИЈАЛНИ ЕФЕКТИ:

Прифаќајќи ги основниште правци кои овозможуваат значително намалување на производниште трошкови со примената на посовремена ординација, осовременување на постоечкиште и воведување на нови технолошки процеси, а посебно воведување на контрола и регулирање на тоедини процесни единици, значителни економски резултати ќе се очекуваат од примената на системите за контрола.

11. ME\UNARODNA SORABOTKA OSTVARENA PRI REALIZACIJATA NA PROJEKTOT:

1. Универзитет "Св. Кирил и Методиј"-Скопје
Rudarsko-geolo{ki fakultet-[tip]
2. Минно-геоложки универзитет-Софija, Р.Бугарија
3. Camborne School of Mine- LONDON, Англија
4. Royal Holloway School of Mine- London, Англија
5. Технички универзитет, Осиграва, Република Чешка

12. OBJAVENI REZULTATI KOI PROIZLEGUVAAT OD ISTRAZUVATELO:^{*}

a) Originalni nau~ni trudovi objaveni vo spisanija vo:

zemjata: _____
stranstvo: _____

b) Monografski publikacii vo:

zemjata: _____
stranstvo: _____

v) Trudovi prezentirani na nau~ni sobiri vo:

zemjata: _____
stranstvo: 5

Prof. d-r Blagoj Golomeov

Mathematical interpretation on kinetics of Pb -Zn rougher flotation in the zletovo mine

/IX Balkan Mineral Processing Congress, Istanbul 11 - 13.09.2001/

* Vo prilog na то~ките 7 и 9 да се достави список

*Determination of the most appropriate equation for mathematical interpretation of kinetics of the sasa mine rougher Pb - Zn flotation
/APCOM 2002 SME Annual Meeting & Exhibit, February 25 - 27, 2002
Phoenix, Arizona/*

*Optimization of hydrocyclone work parameters by the application of dispersion analysis
/IX Balkan Mineral Processing Congress, Istanbul 11 - 13.09.2001/*

PROCESSING GALENA SYNTHETIC MIXURES FOR PRODUCING LEAD AND ELEMENTAL SULFUR
/X Balkan Mineral Processing Congress, Varna, BULGARIA, 15 - 20.06.2003/

LEACHING METHOD FOR PRODUCING LEAD AND ELEMENTAL SULFUR FROM DOMESTIC GALENA CONCENTRATES
/X Balkan Mineral Processing Congress, Varna, BULGARIA, 15 - 20.06.2003/

13. MAGISTERSKI, DOKTORSKI STUDII, SPECIJALIZACII, USOVR[UVAWA, STUDISKI PRESTOI I KORISTEWE NA EKSPERTI VO TEKOT NA ISTRA@UVAWETO VO IZVE[TAJNATA GODINA:

Проф. д-р Блаѓој Голомеов во йочејшкотои на октюври 2000 до 2002 година пресутојува на студиски пресутој во Англија во йовеке компании кои произведуваат оррема за јоштребиите на минералнаата технологија.

Проф. д-р БОРИС КРСТЕВ во йочејшкотои на октюври 2000 до 2002 година пресутојува на студиски пресутој во Германија, Франција и Англија во следниите компании кои произведуваат оррема за јоштребиите на минералнаата технологија:

1. **LITZKUHN&NIEDERWIPPER - Lindlar, Germany**
2. **SIEMENS - Erlangen & Karlsruhe, Germany**
3. **HUMBOLDT WEDAG - Kologne, Germany**
4. **University of Exeter, Redruth, United Kingdom**
5. **ECOLE DES MINS de Paris, France**

Согласно на јоштребиите обезбеден е студиски пресутој на млади исиштражувачи во стомништите компании и Горенаведени Универзитети.

14. ISTRA@UVA^KA OPREMA NABAVENA VO IZVE[TAJNATA GODINA:
(Vid, marka, godina na proizvodstvo, namena, cena na ~inewe)

Реализацијата на Проектот во своите три основни фази се обавуваше во лабораторииите на Рударско-геолошкиот факултет во Штип и во Лабораторијата при Кафедрата за обоена и екстрактивна металургија при ТМФ-Белград, СЦГ, каде што постојат јоштребниите машинеријално технички услови.

15. REKAPITULACIJA NA POTRO[ENITE SREDSTVA ZA REALIZACIJA NA PROJEKTOT: (ponameni i izvori na sredstva)

- a) Nadomest za istra`uva~i - пензионери

b) Neposredni materijalni tro{oci:

Potro{ena energija, materijali i surovini:

78000

Patuvawa vo zemjata:

72000

Patuvawa vo stranstvo:

60000

Dnevniци, terenski dodatoci i drugi nadomestoci:

-

Anga`irawe na eksperти:

-

Proizvodni i neproizvodni uslugi (informati~ki, PTT i sl.): 100000

Odr`uvawe na nau~moistra`uva~ka oprema:

40000

Nabavka na nau~noistra`uva~ka literatura:

16000

Drugi tro{oci:

84000

Vkupno:

450000

v) Izvori na sredstva:

Sopstveno u~estvo:

50000

U~estvo na drugi institucii:

50000

U~estvo na me|unarodni institucii:

-

U~estvo na Ministerstvoto za nauka:

450000

VKUPNO:

550000

12. ПОВАЖНИ ЗАКЛУЧУВАЊА И НАСОКИ ЗА ПОНАТАМШНИ ИСТРАЖУВАЊА КОИ ПРОИЗЛГУВААТ ОД ИСТРАЖВАЧКИТЕ РЕЗУЛТАТИ

Согласно на досегашниште исийштувања, во јонашамошниот тек на исишражувањето, а во конспект на сиите три фази на исийштување ќе бидат превземени следниште активности:

- *Истражување на ефектиште од ниско - температурно лужење - електролизен метод за добивање на Pb мешал и елементарен сулфур од претходно припремени синтетички проби.*
- *Истражување на ефектиште од ниско - температурно лужење - електролизен метод за добивање на Pb мешал и елементарен сулфур од претходно оштимирани Pb концентрации (Злетово, Саса или Тораница) или евентуално Pb - Zn колективни концентрации.*

При овие истражувања ќе биде применувана градиентна експериментално - стапаистичка метода за одредување на оштималниште вредности. Односно за одредување на стационарната област во која лежат оштималниште решенија.

13. ВЕРИФИКАЦИЈА НА ЗАВРШНИОТ ИЗВЕШТАЈ:

-Одлука на научниот, наставно-научниот, стручниот орган за прифаќање на Завршиот изврштај

(во прилог да се достави Одлуката):

бр._____ од_____ година

Потпис на главниот истражувач: _____

Потпис на одговорното лице на институцијата: _____

Датум и печат: _____